

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА ВО 2018 ГОДИНА



Министерство за Здравство
на Република Македонија

* Возраст на лица што подлежат на задолжителна имунизација	ВАКЦИНИ	КОМЕНТАР
24 часа од раѓање	• Хепатит Б •	Вакцинирање
Во породилиште (најдоцна до 12 месеци)	• БЦГ •	Вакцинирање
2 месеци	• Ди Тет Пер • ХиБ • Хепатит Б • Полио •	Вакцинирање / шестовалентна вакцина
3,5 месеци	• Ди Тет Пер • ХиБ • Полио •	Вакцинирање / шестовалентна вакцина
6 месеци	• Де Тет Пер • ХиБ • Хепатит Б • Полио •	Вакцинирање / шестовалентна вакцина
12 месеци	• МРП •	Вакцина
18 месеци	• Ди Тет Пер • ХиБ • Полио •	I Ревакцинирање / петовалентна вакцина
6 години	• МРП	Ревакцинирање
7 години	• ДиТет-адултна • Полио •	II Ревакцинирање
12 години	• ХПВ •	Вакцинирање
14 години	• Ди Тет-адултна • Полио •	III Ревакцинирање
18 години	• TT •	IV Ревакцинирање

*Појаснување –взраст во месеци – (се мисли со наполнети месеци)
взраст – во години – (се мисли со наполнети години)



www.moh.gov.mk



Влада на Република Македонија
Министерство за Здравство

Европска недела на ИМУНИЗАЦИЈА

ЗАШТИТИ, СПРЕЧИ,
ВАКЦИНИРАЈ!

AKHAR, CHINAV,
VAKCINIRINE!

MBRO, PREVENO,
VAKCINO!

ЗАШТИТИТИ, СПРЕЧИТИ,
ВАКЦИНИРАТИ!

AZÂPTÂSEA, APÂRÂ,
VACTSINEADZÂ!

AŞILAYIN, ÖNLEYİN,
KORUYUN!



НАЈЧЕСТИ ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ ПОВРЗАНИ СО БЕЗБЕДНОСТА НА ВАКЦИНите

1. ДАЛИ ПОСТОИ ПОТРЕБА ОД ВАКЦИНИ, ВО ДЕНЕШНИ УСЛОВИ НА ДОБРА ХИГИЕНА, САНИТАЦИЈА И ИСХРАНА?

Вакцините се неопходни – добрата хигиена и санитација, чистата вода и квалитетната исхрана, не се доволни за да целосно ги сопрат заразните заболувања. Сите овие фактори донекаде ги штитат луѓето од заболувања, но сепак заболувањата се шират без оглед на тоа колку е чиста околната во која живееме. Најголемото намалување на стапката на болестите кои може да се превенираат со вакцина, се случило после воведувањето на соодветната вакцина.

Доколку опфатот со имунизација не се одржува на потребното ниво, заболувањата кои се спречуваат со вакцини како што се полиото, големата кашлица, малите сипаници итн., набрзо пак ќе се појават.

2. ДАЛИ ВАКЦИНите СЕ БЕЗБЕДНИ?

Вакцините се безбедни. Секоја лиценцирана вакцина поминува низ стриктен процес и период на тестирање пред да биде одобрена за употреба, воедно, откако ќе се отпочне со нејзината употреба, нејзиниот квалитет постојано се следи. Научниците постојано ги мониторираат информациите од различни извори, за било кој знак кој укажува на можна несакана реакција. Најчесто, реакциите од вакцините се благи и привремени, како болка и лесно покачена температура.

Многу поголема е можноста за сериозни последици од заболувањата кои можат да се спречат со вакцина; на пример, во случај на полио може да настане парализа, малите сипаници можат да предизвикаат воспаление на мозокот, додека некои можат да завршат и со смртен исход. Бенефитот од вакцините во голема мера го надминува ризикот од вакцините.

3. ДАЛИ ВАКЦИНите ПРЕДИЗВИКУВААТ ПОДОБАР ИМУНИТЕТ ОД ПРИРОДНО НАСТАНАТИТЕ ИНФЕКЦИИ?

Вакцините влегуваат во интеракција со имунолошките системи за да предизвикаат имунолошки одговор, сличен на оној кој би настанал по пат на природна инфекција. Но, тие не предизвикаат заболување, ниту го излагат организмот на потенцијални компликации од заболувањето. Цената за да се стекне имунитет по природен пат, може да биде многу висока: когнитивни општетувања од *Haemophilus influenzae* тип b (Hib), вродени дефекти од рубеола, смртен исход од компликациите од мали сипаници, карцином на црниот дроб од вирусот на хепатит B итн.

4. ДАЛИ ТРЕБА ДА СЕ ПРИМА ВАКЦИНА ПРОТИВ ЗАБОЛУВАЊА КОИ ГИ НЕМА ВО НАШАТА ЗЕМЈА?

Иако заболувањата кои може да се превенираат со вакцина не се присутни во голем број земји, инфективните агенси кои ги предизвикат (вируси, бактерии), се уште циркулираат во одредени делови од светот. Во денешниот свет на лесно достапни патувања, тие можат многу лесно да преминат било која граница и да инфицираат некој што не е заштитен. Во многу европски земји се јавуваат епидемии на мали сипаници кај невакцинираната популација.

Две причини се важни за да се прими вакцина – да се заштити лицето кое се вакцинира и да се заштитат оние околу него. Успешната вакцинација зависи од одговорноста на секоја индивидуа; не треба да се ослонуваме само на другите во однос на спречувањето на ширењето на заболувањата, сите сносиме дел од одговорноста.

5. МОЖЕ ЛИ НА ДЕТЕТО ДА МУ СЕ ДАДАТ ПОВЕЌЕ ВАКЦИНИ ОДЕДНАШ?

Постоечките научни докази покажуваат дека давањето на неколку вакцини во еден ден немаат негативен ефект на детскиот имунолошки систем. Бебињата се изложени на „имунолошки предизвици“ уште за време на раѓањето. Проаѓајќи низ родилните канали на мајката и со првото вдишување, тие се веднаш колонизирани со милион бактерии, но не се разболуваат затоа што нивниот имунолошки систем е способен да се справи со тоа. Новороденчиња постојано произведуваат антитела против бактериите и вирусите со кои доаѓаат секојдневно во контакт. Само преку актот на хранење, се воведуваат голем број на различни антигени во телото, додека голем број на бактерии живеат во устата и носот. При обична настинка, детето е изложено на поголем број на антигени отколку при вакцинација.

Вакцините окупираат само мал дел од способноста на имунолошкиот одговор на бебето. Иако денес децата добиваат поголем број на вакцини, тие се произведуваат така да содржат помал број на антигени отколку порано. Важна предност при давање на повеќе вакцини одеднаш, е намалениот број на убоди и можноста за пропратни реакции, како и намален број на посети на лекар.

6. КОИ КОНЗЕРВАНСИ СЕ КОРИСТАТ ВО ВАКЦИНите?

Тимеросалот е соединение на жива кое се додава во вакцините како презерватив со цел да се спречи бактериска контаминација на повеќедозните вакцини.

Тој е безбеден и широкоупотребуван конзерванс кој го има само во мултидозните вакцини. Нема доказ дека ова соединение предизвива негативни ефекти врз здравјето.

Тој по состав е етилхива (само соединението метилхива може да го оштети нервниот систем). Иако нема докази за неговата штетност, тој денес речиси и да не се користи, поради загриженоста на јавноста, воедно затоа што денес се повеќе се користат ендодозни вакцини - повеќедозните вакцини се исфрлаат од употреба. Во однос на фармакокинетиката, се докажало дека полуживотот на етилхивата изнесува 3-7 дена, дека ефикасно се излачува во столицата и дека не се акумулира во организмот. Поточно, студиите сугерираат дека ниту концентрацијата која се постигнува, ниту времето кое се задржува во организмот, не се доволни да предизвикаат токсичен ефект врз нервниот систем.

7. КАКВА Е ВРСКАТА НА ВАКЦИНите СО АУТИЗМОТ?

Причините за аутизам се уште не се добро познати. Родителите за прв пат ги препознаваат знаците на аутизам помеѓу 18-24 месечна возраст, период кога веќе сите вакцини се примени, поради што ги обвинуваат вакцините. Експертите за неуролошки развој можат да препознаат знаци на аутизам на многу помала возраст, пред родителите да можат да ги забележат.

Студијата која во 1998 година го покрена сомнението дека постои одредена поврзаност помеѓу вакцината против мали сипаници, заушки и рубеола (МПР) и аутизамот, подоцна се покажа дека има сериозни пропусти и дека е лажна. Објавениот труд бил повлечен од списанието, но за жал, паниката која ја предизвика, беше причина за пад на опфатот со оваа вакцина и за неколку последователни епидемии од овие заболувања. Не постои научен доказ за поврзаност помеѓу МПР вакцината и аутистичните пореметувања.

8. ДАЛИ ВАКЦИНИРАНИТЕ ДЕЦА ДОЖИВУВААТ ПОВЕЌЕ АЛЕРГИСКИ, АВТОИМУНИ И РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛУВАЊА ВО СПОРДЕДА СО НЕВАКЦИНИРАНИТЕ ДЕЦА?

Вакцините го учат нашиот имунолошки систем да реагира на одредени антигени. Тие не го менуваат начинот на кој функционира имунолошкиот систем. Не постојат докази за поврзаност меѓу вакцинирањето и заболувањето од алергиски, автоимуни и респираторни болести подоцна во животот.

9. ДАЛИ СЕ ВАКЦИНите 100% ЕФИКАСНИ?

Антивакцинаците кампањи често посочуваат дека вакцините не штитат 100% од заболувањата, затоа не треба да се примаат. Експертите никогаш не тврдеат дека вакцините штитат 100%, како и сите останати лекови. Вакцините се многу ефикасни кога се даваат соодветно според утврден распоред и тоа од 80% - 100%, зависно од вакцината. Но, иако не нудат 100% заштита, дури и ако дојде до заболување, детето кое е вакцинирано ќе има многу полесна клиничка слика.

10. ЗОШТО НЕКОИ ВАКЦИНИ СОДРЖАТ АНТИБИОТИЦИ, АЛУМИНИУМ ИЛИ ФОРМАЛДЕХИД?

Антибиотиците се користат во производството на вакцини за да се спречи ненамерно контаминација со бактерии или габи. Мали траги од антибиотици се присутни во некои вакцини. Меѓутоа, антибиотиците што се содржат во вакцините (неомицин, стрептомицин или полимиксин B) обично не се даваат на деца. Според тоа, децата со алергиски реакции на антибиотици, како пеницилин, амоксицилин, сулфа или цефалоспорини, сепак можат да примаат вакцини.

Алуминиумот се користи во вакцините како помошна состојка за да зајакне имунолошката реакција. Количество на алуминиум во организмот после апликација на вакцините никогаш не ја надминува дозволената граничната вредност.

Алуминиумот е присутен во животната средина; во воздухот, водата и храната, воедно, количеството на алуминиум во вакцините е мало. На пример, во првите шест месеци од животот бебињата примаат околу 4 милиграма алуминиум ако ги примат сите препорачани вакцини. Меѓутоа, во истиот тој период тие ќе внесат околу 10 милиграми алуминиум ако се дојат, 40 ако се хранети со обична формула за доенчиња и дури до 120 милиграми ако се хранети со формула за доенчиња на база на соја.

Формалдехидот се користи при производството на некои вакцини за инактивирање вируси или бактериски токсини. Штом бактеријата или вирусот се инактивираат, формалдехидот се отстранува, при што во вакцините останува во незначајно количество и неколку стотици пати помало од она што може да му наштети на човекот. Формалдехидот после секоја примена доза не се акумулира во организмот, тука брзо се метаболизира и исфрла за неколку часа преку урина и со дишењето како CO₂.

11. ДАЛИ ЗА ДЕЦАТА Е ПОДОБРО АКО ВАКЦИНите СЕ ДАВААТ НА ПОГОЛЕМО РАСТОЈАНИЕ ОД ОНА ВО ПОСТОЕЧКИО КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈА?

Националните каландри за имунизација, запазувајќи го времето и периодот помеѓу вакцинациите, се изработени така за да обезбедат најдобра можна заштита против сериозни болести кои кај децата може да јават во многу рана возраст. Затоа е од особено значење да се почитува распоредот даден во календарот, однос со вакцинацијата треба да се започне на време колку што е можно порано, но исто така и да се заврши на време за да се обезбеди најдобра заштита. Одложувањето на вакцините ги остава децата незаштитени.

